

Цели на фондот

Според инвестициската стратегија Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои не сакаат своите средства да ги изложат на висок ризик, ценовни осцилации и кои во релативно пократки рокови сакаат да остварат атрактивен принос на своите средства. Како инвеститори на Фондот може да се јават сите домашни и странски, правни и физички лица како и специфични финансиски институции, кои имаат цел да менаџираат со својата тековна или среднорочна ликвидност.

Главни мотиви за инвеститорите во Фондот се:

- пресметка на принос на дневно ниво;
- диверзификација на портфолиото во повеќе сигурни финансиски инструменти; атрактивен принос во однос на ависта камата во банките во Р.М.; транспарентно следење и достапност на вложените средства во секој момент.

* Детални информации може да најдете во Проспектот.

Податоци за фондот

Име на фондот	ВФП Кеш Депозит
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	83.666.133,93
Цена на уделот	100,2749
Минимален износ на вложување*	1000 денари
Стандардна девијација	0,04%
Ризична класа	1

Надместоци

Надместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија не се наплатува (0%)

Надомест за излез не се наплатува (0%)

Надместоци на товар на фондот:

Надомест за управување 1% годишно

Надомест на депозитарна банка 0,20% годишно


Остварен принос

		Просечен принос	
Принос за 2014	0,27%	12 месеци	/
		2 години	/
		5 години	/
		од основање	0,00%


ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

Капитал банка АД Скопје	47,13%
Комерцијална банка АД Скопје	28,62%
ХАЛК БАНК А.Д. Скопје	12,55%
Стопанска банка АД Битола	12,55%
Стопанска банка АД Битола	5,98%
Обврзница за денационализација 10	0,23%


Вредност на удел




Географска изложеност



Секторска изложеност



Изложеност по вид на инструмент



Валутна изложеност

